



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 12 април 1962
Скопје
Број 10 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

30.

Врз основа на член 117 став 3 од Законот за здравствената заштита и организација на здравствената служба („Службен весник на НРМ“ бр. 17/61 год.), Советот за народно здравје на Народна Република Македонија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

I. Општи одредби

Член 1

Основањето и престанокот на постоење на здравствените установи (во натамошниот текст: установи) како и сите промени настанати во текот на нивното постоење, се запишува во регистарот на здравствените установи, што по одредбите на овој правилник го води органот на управата надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на општината, на чие подрачје се основа, односно престанува да постои здравствената установа.

Член 2

Регистарот на здравствените установи е јавна книга.

Надлежниот орган за водење на регистарот е должен на секогаш да му дозволи увид во регистарот и списите и да издава изводи на поедини уписи во регистарот на установата.

Член 3

Со запишувањето во регистар на здравствените установи, установата добива својство на правно лице.

II Пријава и запишување во регистарот

Член 4

Пријава за запишување во регистар на установата содржи:

1. назив на органот за основање на установата, број и датум на решението;
2. називот и седиштето на установата;
3. податоци за дејноста и организацијата на установата;
4. податоците за средствата за основање и работење на установата;
5. оверен препис од актот за изборот, односно именувањето на органите на управувањето;
6. име и звање на службеникот овластен за застапување и потпишување на здравствената установа, како и границите на овластувањето.

Кон пријавата се приложуваат: оверен препис на актот за основање на здравствената установа,

правила за организацијата и работата на здравствената установа, оверени оригинални потписи на службеникот овластен да ја застапува и потпишува установата и комисиски извештај дека се исполнети пропишаните услови здравствената установа да може да отпочне со работа (член 116 од Законот за здравствената заштита и организација на здравствената служба).

Член 5

За секоја промена што ќе настане во однос од запишаните податоци во регистарот на установата, се поднесува пријава до органот надлежен за водење на регистарот.

Покрај пријавата за запишување на промените, се поднесуваат и исправи за настанатите промени.

Член 6

Ако пријавата не содржи потребни податоци предвидени во член 5 од овој правилник, надлежниот орган за регистрација ќе го повика управникот, односно директорот на здравствената установа да во одреден рок, кој не може да биде подолг од 30 дена, ја дополни пријавата.

III Книга за регистрација

Член 7

За регистрација на установата се води регистар и збирка на исправи.

Член 8

Регистарот се води во форма на тврдо укоричена книга на која страниците се нумерисани, а листовите прошиени со емственик чии краишта се прицврстени на внатрешната страна на кориците со восок, врз кој е втиснат печатот на народниот одбор на општината.

Член 9

Збирка на исправи за регистрација се води посебно за секоја установа во вид на фасцикли на кои се испишува називот на установата и број на регистарската листа.

Во збирката на исправи се внесува пријавата за регистрација со сите исправи и прилози на основа на што е извршена регистрација односно на основа на што е извршено запишувањето на промените во регистарот како и решението на органот за водење на регистарот за извршеното запишување.

IV Запишување во регистарот

Член 10

Во регистарот на здравствената установа се запишуваат сите податоци кои ги содржи пријавата за упис (член 4) пријавата за измени.

Член 11

За секоја здравствена установа во регистарот постои одделен регистарски лист во кој се внесуваат сите податоци од член 4 од овој правилник, како и сите понатака настанати промени.

Член 12

Ако две или повеќе здравствени установи се присоединат установата што настанала посебно ќе се регистрира како нова основана установа.

Член 13

Установите кои се присоединети, односно соединат со друга здравствена установа ќе престанат да постојат. Во регистарот каде се упишани овие установи ќе се стави забелешка за нивниот престанок и ќе се стави бројот на регистарската листа на ново запишаната здравствена установа.

Член 14

Престанокот на здравствената установа на основа на одлуката на надлежниот орган се запишува во одредената рубрика на регистарот со назначување на органот кој донел одлука за престанокот, како и број и дата на одлуката.

Кон пријавата за престанок на здравствената установа се приложува одлуката на надлежниот орган за престанок на здравствената установа.

Член 15

Запишувањето во регистарот се врши со мастило.

Ако запишувањето е извршено погрешно, исправката се врши на тој начин, што грешно испишаниот текст се прекрпува така што да остане читлив, а над него со црвено мастило се испишува новиот текст.

По секое запишување се повлекува водоравна линија преку целиот лист. Кога листот ќе се исполни до крајот наредното запишување се пренесува на нов регистарски лист, на кој се вршат натамошните запишувања под истиот регистарски број.

Секое запишување во регистарот како и исправките ги потпишува службеникот што го извршил запишувањето, односно исправките.

Член 16

Надлежниот орган за водење на регистарот по дадената пријава е должен да донесе решение за секое запишување во регистарот.

Решението со кое се одредува запишувањето во регистарот на пријавеното основање, промена, престанувањето на постоење, како и извршените исправки ги содржи податоците што се внесуваат во регистарот.

Член 17

Управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за водење на регистарот на здравствените установи, ќе го објави во „Службен весник на НРМ“ на трошок на здравствената установа решението за упис како и извршените промени во регистарот.

Член 18

Органот што го води регистарот должен е да донесе решение за запишување и истото да го изврши во рок од 15 дена од денот на примањето на пријавата за запишување во регистарот.

Член 19

Против решението на надлежниот орган за регистрација со кое се одбива запишувањето во регистар може да се изјави жалба во рок од 15 дена по приемот на решението на органот на управата надлежен за работата на народното здравје на околискиот народен одбор.

Член 20

Советот за народно здравје на Народна Република Македонија води евиденција посебно за секоја здравствена установа што е запишана во регистарот на здравствената установа и секоја настанала промена.

По добиеното решение за извршено запишување во регистарот на здравствените установи, Советот ги запишува во евидентната книга која ги содржи сите податоци внесени во регистарот на здравствената установа.

V Пресоден и завршни одредби

Член 21

Во ново устроениот регистар на здравствените установи народниот одбор на општината ќе ги внесе досегашните здравствени установи регистрирани по Правилникот за регистрација на установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ број 27/55) и со потврден препис на изводот на регистарот на здравствените установи ќе го достави на потпис на здравствената установа и Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Член 22

Народните одбори на општините се должни да устројат регистар на здравствените установи и збирка на исправи за регистрација од член 7 од овој правилник и во рок од 30 дена по стапување во сила на овој правилник.

Член 23

Народните одбори на општините се должни досегашните регистри и збирки на исправи, за регистрација да ги сообразат со одредбите на овој правилник во рок од 30 дена по стапувањето во сила на овој правилник.

Член 24

Приложениот образец на регистарот на здравствените установи е составен дел на овој правилник.

Член 25

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 02-605/1

19 јануари 1962 година

Скопје

Претседател

на Советот за народно здравје на НРМ,
Васил Горгов, с. р.

Регистар на здравствените установи

Регистарски лист број _____ свеска _____

Назив на здравствената установа _____

Седиште _____

1. Реден број
2. Датум и број на решението на основа кое е извршено запишувањето
3. Назив на органот кој ја основал здравствената установа, број и датум на основањето
4. Назив на органот кој е надлежен за работите и задачите на здравствените установи
5. Име и презиме на овластениот службеник за застапување и потпишување на здравствената установа
6. Делокругот и задачите на здравствените установи
7. Вредност на основните средства со кои управува здравствената установа
8. Органи на установата и нивното седиште
9. Спојување, пријавување, престанок и бришење на здравствените установи и датум на запишувањето на промената
10. Датум на извршеното запишување и потпис на службеникот кој е извршил
11. Примедба:

31.

На основа член 52 и член 60 став 1 точка 4, 5 и 6 од Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители („Службен весник на НРМ“, број 15/60 година), Управниот одбор на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители при Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

I. Во Одлуката за спроведување на здравственото осигурување на земјоделските производители, во точка I став 1 се менува и гласи:

„Премията, која околските фондови за здравствено осигурување на земјоделските производители ќе ја уплатуваат за реосигурување, се утврдува на 4,5% од основницата што ја сочинува обложениот придонес за земјоделските производители за 1961 година“.

II. Точка II се менува и гласи:

„Во смисла на член 37 став 1 под б) од Правилата на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители, надоместување од Фондот се врши само во случај кога поради понискиот просек на катастарскиот приход и разликата во структурата на земјоделските производители, просечниот обложен придонес за основното здравствено осигурување по осигурено лице е понизок од републичкиот просек (стварен просек без отстапување)“.

III. Точка III се менува и гласи:

„Придржувајќи се на член 38 став 1 под в) од Правилата за фондот, доколку просечниот годишен обложен придонес за основното здравствено осигурување по осигурено лице е помал од републичкиот просек, надоместување ќе се врши во 80%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просекот на околинскиот фонд за здравствено осигурување на земјоделските производители“.

IV. Точка IV став 1 под 3 и 4 се менува и гласи:

„1. Утврдувањето на износот на надоместот за поодделни случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на финансиски и статистички показатели.“

2. Врз основа на финансиски и статистички показатели Републичкиот завод за социјално осигурување тримесечно:

- а) врши пресметнување на надоместот за оние фондови каде настанале случаи на реосигурување и
- б) донесува решенија за признавање правото на надоместот и за висината на надоместот за поодделни случаи“.

V. По точка IV се додава нова точка V која гласи:

„Се овластува Републичкиот завод за социјално осигурување да донесе детални упатства за начинот на пресметнување на премијата и надоместувањето од фондот“.

VI. Точка V станува точка VI.

VII. Сваа одлука влегува во сила откако ќе ја потврди Извршниот совет, а ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

Број 07-40/2

23 октомври 1961 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Наум Пејов, с. р.

На основа член 52 од Законот за здравствено осигурување на земјоделските производители во врска со член 37 став 2 од Правилата за работа на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители, Извршниот совет ја потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители.

Бр. 09-3689/1
11 декември 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2760 од 23 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Дукова Софија, родена на 4 август 1940 година во Охрид, Охридска околина, од татко Дуков Тодор и мајка Лојза, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Соња**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (89)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20523 од 6 февруари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Тодоровска Десанка, родена на 30 ноември 1933 година во село Побожје, Скопска околина, од татко Тодоровски Александар и мајка Перса, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Севда**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (90)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2774/1 од 23 февруари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Исмаили Исмаил, роден на 15 февруари 1929 година во Гостивар, од татко Абдула и мајка Хедисе, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Топчиу**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (94)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-25378/2-61 од 8 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Муниши Бекир, роден на 26 август 1945 година во село Лисец, Тетовска околина, од татко Изет и мајка Рухиде, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Амет**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (97)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2775/1 од 27 февруари 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Османи Љухан, роден на 15 октомври 1961 год. во село Пирок, Тетовска околина, од татко Мусли и мајка Хабубије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Недати**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (98)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2668/1 од 26 февруари 1962 година, ја одобри промената на личното име на Алиев Заим, роден на 27 август 1927 година во село Нижеполе, Витолска околина, од татко Расиб и мајка Хусние, така што во иднина личното име ќе му гласи **Реџеповски Есат**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (99)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4672 од 17 март 1962 година, ја одобри промената на личното име на Василевски Љубиша, роден на ден 2 мај 1932 год. во с. Једоарце, Тетовска околина, од татко Тома и мајка Сирма, така што во иднина личното име ќе му гласи **Тасевски Љубе**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (102)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4673 од 26 март 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трајковиќ Слободанка, родена на 6 јули 1943 година во гр. Белград, НР Србија, од татко Боро и мајка Бисилка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Ѓурашковиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (106)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Стефанка Колева, од с. Муртино, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Иван Колев, од с. Куклиш, а сега во Бразилија со непозната адреса.

Бидејќи сегашната адреса на тужениот е непозната, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Александар Токаров, приправник во Околинскиот суд во Струмица, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 30/62. (91)

Феризе Сали Омерова, од с. Градец, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Сали Али Омеров, од село Градец, а сега во Турција со непозната адреса.

Бидејќи сегашното местожителство и адресата на тужениот е непозната се задолжува во рок од месец дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Милан Јовановиќ, приправник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 66/62. (92)

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО

Тужителката Милка Методија Патаровска, по татко Јока, од с. Равна Река, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Методија Мелетов Патаровски, роден во село Лазарополе, Тетовско, со последно живеалиште во Куманово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Методија Мелетов Патаровски, роден во с. Лазарополе, а сега со непознато место на живеење, да во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ ја соопшти на судов својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден застапник на негови трошоци.

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 186/61. (93)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При Околинскиот суд во Битола се води постапка за поништување на чекот бр. 346014 во износ од 60.000 динари, издаден од Комуналната банка — Битола, на име Ратка Дуева.

Се повикува секој што има некаков интерес или го нашол чекот да го извести Околинскиот суд во Битола, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно, по истекот на рокот, чекот ќе биде прогласен за поништен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 14/62. (85)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП

При Околинскиот суд во Штип е подигната постапка за поништување на загубените чекови бр. 385,483 на сума од 35.000 дин. и бр. 385,484 на сума од 30.000 динари, издадени од Комуналната банка во гр. Штип на ден 14-X-1961 година, на име Петров Павле, од гр. Штип.

Се поканува секој што ги притежава чековите или нешто знае за нив, да јави или да ги претстави на Судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај, по истекот на горниот рок, чековите ќе бидат огласени за неважни.

Од Околинскиот суд во Штип, Р. бр. 63/62. (82)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска постапка за расправување оставината на покојниот Речани Расим, од Гостивар, општина Гостивар, околија Тетовска.

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, се поканува наследникот Речани Расимов Нијазиде да се јави при овој суд за да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на рокот, ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија, судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 64/61. (86)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ

Паунов Ванев Коце, од гр. Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 116, поднесе предлог за извршување против извршеникот Паунов Наумов Ване, земјоделец од Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 116, за наплата на сума од 200.000 дин.

Барателот Коце Ванев Паунов предложи наплатата да се изврши по пат на јавна продажба на една приземна кука на улица „Лазар Колишевски“ бр. 116 во гр. Св. Николе, К. П. 540 — 30/56.

Јавната продажба ќе се изврши на ден 19-IV-1962 година во 10 часот пред пладне во Судот, соба бр. 6.

Вредноста на кука е утврдена на сума од 240.000 динари. Најниската прва понуда е 80.000 динари. Учесниците учествуваат 10% во готово на касата на судот.

Се покануваат сите оние што притежаваат ма какво право на горниот непокретен имот, поради кое продажбата не би била дозволена, да го пријават на овој суд најдоцна до отпочнувањето на продажбата. Во противно, тоа право не ќе можат да го остварат.

Од Околинскиот суд во Св. Николе, И. бр. 45/61. (84)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 358, страна 1183, свеска I е запишано следното: Угостителското претпријатие „Ловец“ од село Богомила, согласно со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 01-3884 од 23-XI-1961 година, е ставено во редовна ликвидација.

За членови на ликвидационата комисија, со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 08-3953 од 28-XI-1961 година се назначени следните лица: Апостол Ставревски, претседател на комисијата Томо Костадиновски и Борис Маневски, членови на комисијата.

За ликвидатор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 08-4013 од 2-XII-1961 година, Негрија Димовски. Тој претпријатието во редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и задолжува во границите на овластувањето, сметано од 9-I-1962 година.

На досегашниот потписник Јован Акимовски, раководител, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 20/62. (190)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1961 година, рег. бр. 9/61, свеска II, е запишано под фирма: Претпријатие за производство на метална и електрична стока „Метал“, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на разна метална и електрична стока.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Ресен бр. 01-3095/1 од 31-III-1961 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Наум Јончев Ташовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 142/61. (1024)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-IV-1961 година, рег. бр. 146/55, свеска I, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Претпријатието „Иднина“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција од сопствено производство.

Продавницата е основана од Конфекционото претпријатие „Иднина“ од Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-2579/1 од 12-IV-1961 год.

Раководител на продавницата е Вучковски Живко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 171/61. (1025)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-V-1961 година, рег. бр. 2/60, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Струга на Трговското претпријатие „Храна“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месни преработки, млински преработки, производи од шеќер и какао, преработки од зеленчук и овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, железарска и метална стока, животни намирници и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Претпријатието „Храна“ од Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-3731/1 од 16-V-1961 год.

Раководител на продавницата е Кадри Мурсим, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 215/61. (1028)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-V-1961 година, рег. бр. 2/60, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Струга на Трговското претпријатие „Храна“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо и месни преработки, млински преработки, деликатесни производи, производи од шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки, млеко и млечни производи, леб и печиво, алкохолни и безалко-

холни пијалоци, живина, јајца, пердув, дивеч, га-лантериска и базарска стока и играчки, производи од гума и каучук, пластични маси, железарска и метална стока, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан и керамичка стока, животни намирници и предмети за куќни потреби, преработки од тутун, кибрит и прибор, производи од домашна ракотворба и уметнички занаети и дрогериска стока.

Продавницата е основана од Претпријатието „Храна“ од Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-3731/1 од 16-V-1961 година.

Раководител на продавницата е Кулачин Пуниша, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 216/61. (1029)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IV-1961 година, рег. бр. 14/61, свеска I, е запишана под фирма: Продавница на машини за шиене во Битола на Фабриката „Владо Багат“ од Задар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на машини за шиене од свое производство, продажба на делови и прибор за истите, вршење на сервисни услуги и организирање на курсеви за употреба на машините и кроење.

Продавницата е основана од Фабриката „Владо Багат“ од Задар, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 06-5391/60 од 31-III-1961 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Сотир Ѓорѓиевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 125/61. (1003)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IV-1961 година, рег. бр. 15/61, свеска I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Занаетчиското претпријатие „1 мај“ од Пирот. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на конфекција, јоргани и душеци производство на претпријатието, како и куса и плетена стока за дополнително на асортиманот.

Продавницата е основана од Претпријатието „1 мај“ од Пирот, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 06-1350 од 20-IV-1961 година.

Раководител на продавницата е Лазаревски Ѓорѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 164/61. (1004)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IV-1961 година, рег. бр. 16/61, свеска I, е запишана под фирма: Продавница за чевли во Прилеп на Фабриката за чевли „Козара“ од Земун. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на чевли.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Козара“ од Земун, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-1015 од 13-III-1961 година.

Продавницата ќе ја потпишува Милан Груевски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 174/61. (1022)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 88, страна 253, е запишана под фирма: Фабрика за бонбони и чоколади „Европа“ — Скопје — Продавница во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови производи од сопствено производство.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за бонбони и чоколади „Европа“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под број 7744/1 од 18-V-1961 год.

Раководител на продавницата е Вера Бачевска.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 464/61. (1153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 708, страна 7, свеска II, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие — Ресторан за само-послуга „Исхрана“ во изградба — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: промет од исхрана и промет од пијалоци.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје со решение бр. 11961 од 1-VII-1961 год. и решение бр. 11961/2 од 21-VII-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Живко Мијовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 487/61. (1160)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1961 година, страна 105, ред. бр. 2, е запишана под фирма: „Тутун“ трифика-киоск бр. 2, со седиште во Берово. Предмет на работењето на трафика е: продажба на цигари, кибрит, вредносници, прибор за пишување, прибор за пушење, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Раководител на трафиката е Гугуевски Атанас, кој не е овластен да ја потпишува. Истата ќе ја потпишува директорот на претпријатието „Тутун“ — Скопје.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Тутун“ — Скопје, чие основање е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Берово бр. 03-720/1 од 17-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 131/61. (1072)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VII-1961 година, страна 128, реден број 3, е запишан под фирма: Занаетчиски месарски дуќан бр. 1, со седиште во Рудничка населба Пробиштип. Предмет на работењето на дуќанот е: месарска и изработки од месо (колбасичарска).

Дуќанот е основан од Сточарското земјоделско стопанство „Чашица“ од с. Бучиште, чие основање е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 05/2-27/9 од 19-IV-1961 г.

Раководител на дуќанот е Трајко Анастасов, кој не е овластен да го потпишува. Истиот ќе го потпишува директорот на стопанството Војслав Димитровски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 105/61. (1075)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VI-1961 година, страна 184, ред. бр. 1, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кочани на Фабриката за чевли „Пролетер“ од Белград. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со чевли од сопствено производство и други производи, поради дополнување на асортиманот, како и артикли сврзани со таа дејност, т. е. чорапи, врвци, боја, лажици и калапи за чевли.

Раководител на продавницата е Михајлов Никола, кој е овластен да ја потпишува во границите што му се дадени од Фабриката. Според тоа раководителот може да заклучува договори и да издава кредитни писма до износ од 10.000 динари и тоа само за набавка на канцелариски материјал, материјал за одржување хигиена, за купување на огрев и осигурување имовината во продавницата.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд при НО на општината Кочани бр. 03-7834/1 од 8-III-1961 год. и решението Фи бр. 928/54 од 16-XII-1954 год. на Окружниот стопански суд во Белград.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 74/61. (1076)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-VII-1961 година, страна 295, ред. бр. 5, е запишан под фирма: Деловно здружение „Југопамук“ — Сервис за преработка на памук и свилени кожурци, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на сервисот е: егренирање на суров памук, балирање и експедиција, класирање на памук и свилени кожурци, сортирање, третирање и дезинфекција на памучно семе.

Сервисот е основан од Деловното здружение на организациите за производство, егренирање и промет на памук и свилени кожурци „Југопамук“ од Струмица.

Овластени лица за потпишување на сервисот се: Ристо Буралиев, раководител, и Славчо Иванов, раководител на сметководството.

Основањето на сервисот е запишано во регистарот врз основа на решението на НО на општината Струмица бр. 03-4057/1 од 18-VII-1961.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 125/61. (1086)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 404, страна 301, свеска II, е запишан под фирма: Деловно здружение на организациите за производство, егренирање и промет со памук и сви-лени кожурци „Југопамук“, Струмица, Сервис за преработка на памук во Неготино. Предмет на работењето на сервисот е: а) егренирање на суров памук, балирање и експедиција; и б) класирање на суров памук.

Сервисот е основан од Деловното здружение „Југопамук“ од Струмица, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-1720/1 од 26-VI-1961 година.

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раз-должува во границите на овластувањето Тодор Лазов Мишев, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 458/61. (1146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 704, страна 1183, свеска II, е запишана под фирма: Комбинат за кожи и чевли од Пеќ — Про-давница во Скопје. Предмет на работењето на про-давницата е: продажба на чевли и прибор на мало од сопствено производство.

Продавницата е основана од Работничкиот со-вет на Комбинатот за кожи и чевли од Пеќ, а со-гласно со решението на Народниот одбор на општи-ната Кале — Скопје бр. 1756 од 6-III-1961 година.

Раководител на продавницата е Никола Урумов

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Сапун-чија Ризо, главен директор на Комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 353/61. (1151)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место **УПРАВИТЕЛ** на
Земјоделската станица на Скопска околија

УСЛОВИ: Земјоделски факултет, положен стру-чен испит и да работел подолго време во струката.
Плата по Законот за јавните службеници.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работното место.

Пријавите со документите по член 31 од ЗЈС се предаваат во Народниот одбор на Скопска околија. (376)

Републичката индустриска комора — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар на Стручната секција за текстилна индустрија и
2. Одговорен на Рефератот за техничка помош, саеми, изложби и др.

Услови:

За работното место под точка 1) потребно е кандидатот да има завршено текстилно техничко училиште и 15 години работен стаж во струката, под точка 2) да има завршено економски факултет, најмалку 5 години работен стаж во струката и по-знавање на еден странски јазик по можност Англиски.

Основна плата по Законот за јавните службе-ници, а положајна по Правилникот за службени-ците на Комората.

Молбите таксирани со 50 динари и податоци за движењето во службата да се доставуваат до горната адреса.

Конкурсот ќе трае 15 дена по неговото објаву-вање, а во случај на непријавување на соодветни кандидати останува отворен до пополнувањето на гореспоменатите работни места. (350)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место **ДИРЕКТОР** на
Околинската управа за патишта во Скопје

УСЛОВИ: технички факултет (градежен отсек), со над десет години практика во струката, или со завршено средно-техничко училиште (градежен от-сек) со над 15 години работен стаж во струката.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работното место.

Пријавите со документите по член 31 од ЗЈС се предаваат во Народниот одбор на Скопска околија. (377)

СОДРЖИНА

	Страна
30. Правилник за регистрација на здравстве-ните установи — — — — —	133
31. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжи-телно здравствено реосигурување на земјо-делските производители — — — — —	133